

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Цековски Добре од Крива Паланка УП2 09-143/21 од 16 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-111 од 14 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-111 од 14 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Цековски Добре од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-143/21 од 16 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-111 од 14 јуни 2021 година на КЕЦ Кратово.

Жалителот потенцира дека во околината има приклучени објекти и мрежа..

Според Електродистрибуција, објектот е на 2300m од ТС и напонските прилики се надвор од границите. Исто така, нема урбанистички план за тоа подрачје.

На седницата на 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-150/21 од 29 јуни 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-111 од 14 јуни 2021 година
2. Одговор на Приговор од 6 јули 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 7 јуни 2021 година
 - ГИС скица
 - Имотен лист бр. 6 за повеќе КП, КО Дренак
 - Извод од катастарска парцела
 - Уверение дека КП 762, КО Дренак запишана во ИЛ бр. 6, не е во плански опфат на ГУП/ДУП/УПС/УПВНМ за Општина Крива Паланка

и на седницата беше заклучено предметот да се стави на дневен ред на наредната седница со физичко присуство на двете страни.

На физичка седница од 10 август 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи:

Жалителот напомена дека порано имало електрична енергија во објектот, но броилото било одземено од страна на Електродистрибуција.

Електродистрибуција потенцираше дека се работи за механичко броило што не е евидентирано во нивниот систем и за кое не се плаќаат фактури за потрошената електрична енергија. Поради тоа истото е одземено. Во однос на техничките услови, останаа кон наводите изнесени во одговорот.

На седницата се заклучи Електродистрибуција да достави пресметка за падот на напонот и растојание од објектот до НН мрежата, при што на 12 август 2021 година беа доставени побараните податоци и на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

**УП2 бр.09–143/21
19 август 2021 година
Скопје**

**Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi**